



Врз основа на Одлуката на Народна банка на Република Македонија за објавување извештаи и податоци од страна на Банката („Сл. весник на РМ“, 134/2007) и Политиката за обелоденување, Централна кооперативна банка АД Скопје објавува:

**ИЗВЕШТАИ И ПОДАТОЦИ НА
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД СКОПЈЕ
со состојба 30.6.2018 година,
објавени на 27.7.2018 година**

1. ПОДАТОЦИ ЗА БАНКАТА

Назив и седиште	ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД СКОПЈЕ ул. 1732 бр. 2 Скопје – Центар
Единствен матичен број	4640063
Организациска структура	Организациска структура на ЦКБ АД Скопје
Број на вработени на 30.6.2018 година	248
Преглед на финансиски активности кои може да ги врши, согласно со дозволата за основање и работење издадена од гувернерот на НБРМ	<ul style="list-style-type: none">▪ Прибирање депозити и други повратни извори на средства;▪ кредитирање во земјата, вклучувајќи и факторинг и финансирање комерцијални трансакции;▪ кредитирање во странство, вклучувајќи и факторинг и финансирање комерцијални трансакции;▪ издавање и администрирање платежни средства (парични картички, чекови, патнички чекови, меница);▪ финансиски лизинг;▪ менувачки работи;▪ платен промет во земјата и во странство, вклучувајќи купопродажба на девизи;▪ издавање платежни гаранции, авали и други форми на обезбедување;▪ најмување сефови, остава и депо;▪ тргување со инструменти на пазарот на пари;▪ тргување со хартии од вредност;▪ управување со средства и портфолио на хартии од вредност за клиенти и/или инвестициско советување клиенти;▪ чување хартии од вредност за клиенти;▪ советување правни лица во врска со структурата на капиталот, деловната стратегија или со други поврзани прашања или давање услуги поврзани со спојување или припојување со правни лица;▪ продажба на полиси за осигурување;▪ посредување во склучување договори за кредити и заеми;▪ обработка и анализа на информации за кредитната способност на правни лица;▪ економско-финансиски консалтинг, и▪ брз трансфер на пари.

<p>Преглед на финансиски активности кои ги врши во моментот</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Прибирање депозити и други повратни извори на средства; ▪ кредитирање во земјата и финансирање комерцијални трансакции; ▪ издавање и администрирање платежни средства (парични картички, чекови, патнички чекови, меница); ▪ најмување сефови, остава и депо; ▪ финансиски лизинг; ▪ менувачки работи; ▪ платен промет во земјата и странство, вклучувајќи купопродажба на девизи; ▪ издавање платежни гаранции, авали и други форми на обезбедување; ▪ обработка и анализа на информации за кредитната способност на правни лица; ▪ економско-финансиски консалтинг, и ▪ брз трансфер на пари.
<p>Преглед на финансиски активности за кои, од страна на гувернерот на НБРМ, е изречена забрана или ограничување за нивно вршење, односно е повлечена согласноста</p>	<p>НЕМА</p>

1.1. ПОДАТОЦИ ЗА БАНКАРСКАТА ГРУПА

<p>Назив, седиште и претежна дејност на матичното лице, како и на секој член на Банкарската група</p>	<p>Матично лице „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД СОФИЈА Бул. „Цариградско шосе“ бр.87, Софија, Р Бугарија</p> <p>Банкарство и финансии</p> <p>Член на Банкарската група АД „ИНВЕСТИЦИОНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ ул. „Вишневскогo“ д.24, град Казан, 420043, Р Татарстан, Руска Федерација</p> <p>Банкарство и финансии</p> <p>Член на Банкарската група ЦКБ АСЕТС МЕНАЏМЕНТ ЕАД Бул. „Цариградско шосе“ бр.87</p> <p>Управување со фондови</p>
<p>Организациска структура на 30.6.2018 година</p>	<p>Структура на членките на Банкарската група</p> <p>ЦКБ АД Софија</p> <p>ИК Банк</p> <p>ЦКБ Асетс менаџмент ЕАД</p>

Учество на Банката во вкупниот број акции во секој член на Банкарската група	Централна кооперативна банка АД Скопје не поседува акции, ниту акции со право на глас во ниту една од членките на Банкарската група.
--	--

1.2 ПОДАТОЦИ ЗА БАНКАТА КОЈА Е ПРЕДМЕТ НА КОНСОЛИДИРАНА СУПЕРВИЗИЈА

Учество на матичното лице во вкупниот број акции на секој член на Банкарската група	Централна кооперативна банка АД Скопје не е матично лице на банкарска група.
Учество на матичното лице во акциите со право на глас на секој член на Банкарската група	Централна кооперативна банка АД Скопје не е матично лице на банкарска група.

2. ПОДАТОЦИ ЗА АКЦИОНЕРСКА СТРУКТУРА НА БАНКАТА

2.1. АКЦИОНЕРИ СО КВАЛИФИКУВАНО УЧЕСТВО - ПРАВНИ ЛИЦА

Назив	Централна кооперативна банка АД Софија								
Седиште	Бул. „Цариградско шосе“ бр.87, Софија, Р Бугарија								
Правна форма	Акционерско друштво								
Претежна дејност	Банкарство и финансии								
Процент на учество во вкупниот број на акции во Банката	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Име на акционерот</th> <th>% Вкупно</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Централна кооперативна банка АД Софија</td> <td>87.35%</td> </tr> <tr> <td>ЦКБ Груп ЕАД Софија</td> <td>4.48%</td> </tr> <tr> <td>Вкупно:</td> <td>91.83%</td> </tr> </tbody> </table>	Име на акционерот	% Вкупно	Централна кооперативна банка АД Софија	87.35%	ЦКБ Груп ЕАД Софија	4.48%	Вкупно:	91.83%
Име на акционерот	% Вкупно								
Централна кооперативна банка АД Софија	87.35%								
ЦКБ Груп ЕАД Софија	4.48%								
Вкупно:	91.83%								
Процент на учество во вкупниот број издадени акции со право на глас во Банката	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Име на акционерот</th> <th>Право на глас</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Централна кооперативна банка АД Софија</td> <td>87.35%</td> </tr> <tr> <td>ЦКБ Груп ЕАД Софија</td> <td>4.48%</td> </tr> <tr> <td>Вкупно:</td> <td>91.83%</td> </tr> </tbody> </table>	Име на акционерот	Право на глас	Централна кооперативна банка АД Софија	87.35%	ЦКБ Груп ЕАД Софија	4.48%	Вкупно:	91.83%
Име на акционерот	Право на глас								
Централна кооперативна банка АД Софија	87.35%								
ЦКБ Груп ЕАД Софија	4.48%								
Вкупно:	91.83%								

2.2 АКЦИОНЕРИ КОИ НЕМААТ КВАЛИФИКУВАНО УЧЕСТВО

Вкупен број	359
Вкупно учество во вкупниот број на акции	8.17%
Вкупно учество во вкупниот број на издадени акции со право на глас во Банката	8.17%

3. ПОДАТОЦИ ЗА СОПСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА И ЗА АДЕКВАТНОСТА НА КАПИТАЛОТ НА БАНКАТА (илјади денари)

Износ на почетен капитал кој е запишан во Централен регистар	1,397,967 илјади денари	
Број на акции од секој род и класа, како и номинален износ на акциите	Состојба 30.6.2018 година	
	Број акции	
	вкупен број на акции	553.087
	обични акции со право на глас	553.087
	приоритетни кумулативни акции	–
	Номиналната вредност на една акција изнесува € 41,20	
Вкупен износ на сопствените средства со состојба 30.6.2017 година	1,188,629 илјади денари	
Адекватност на капиталот со состојба на 30.6.2018 година	15.11%	
Износ на компонентите на редовен основен капитал и додатен основен капитал, како и на основниот капитал на Банката, утврден согласно со Одлуката за Методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот (во илјади МКД)	Опис	Износ
	Сопствени средства	1,188,629
	Основен капитал	1,188,629
	Редовен основен капитал (ПОК)	1,188,629
	Позиции во ПОК	1,201,076
	Капитални инструменти од ПОК	1,397,967
	Премија од капиталните инструменти од ПОК	3,212
	Задолжителна општа резерва (општ резервен фонд)	16,401
	Задржана нераспоредена добивка	-
	(-) Акумулирана загуба од претходни години	(216,504)
	Тековна добивка или добивка на крајот на годината	-
	Кумулативна сеопфатна добивка или загуба	-
	(-) Одбитни ставки од ПОК	(12,447)
(-) Загуба на крајот на годината или тековна загуба	-	
(-) Нематеријални средства	(12,447)	

(-) Одложени даночни средства коишто зависат од идната профитабилност на Банката	-
(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	-
(-) Директни вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	-
(-) Индиректни вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	-
(-) Синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	-
(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК за кои Банката има договорна обврска да ги купи	-
(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од РОК на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во Банката	-
(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од РОК на лица од финансискиот сектор во кои Банката нема значајно вложување	-
(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од РОК на лица од финансискиот сектор во кои Банката има значајно вложување	-
(-) Износ на одбитни ставки од ДОК којшто го надминува вкупниот износ на ДОК	-
(-) Износ на надминувањето на лимитите за вложувања во нефинансиски институции	-
(-) Трошоци за данок	-
(-) Разлика меѓу висината на потребната и извршената исправка на вредноста/посебната резерва	-
Регулаторни усогласувања на РОК	-
(-) Зголемување на РОК коешто произлегува од позиции на секјуритизација	-
(-) Добивки или (+) загуби од заштитата од ризикот од парични текови	-
(-) Добивки или (+) загуби од обврски на Банката коишто се мерат по објективна вредност	-
(-) Добивки или (+) загуби поврзани со обврски врз основа на деривати коишто се мерат по објективна вредност	-
Позиции како резултат на консолидација	-
Неконтролирачко (малцинско) учество коешто се признава во РОК на консолидирана основа	-
Останато	-
Други позиции од РОК	-
Додатен основен капитал (ДОК)	-
Позиции во ДОК	-
Капитални инструменти од ДОК	-
Премија од капиталните инструменти од ДОК	-
(-) Одбитни ставки од ДОК	-
(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК	-
(-) Директни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК	-
(-) Индиректни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК	-
(-) Синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК	-
(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК за кои Банката има договорна обврска да ги купи	-
(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од ДОК на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во Банката	-
(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од ДОК на лица од финансискиот сектор во кои Банката нема значајно вложување	-

	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од ДОК на лица од финансискиот сектор во кои Банката има значајно вложување	-
	(-) Износ на одбитни ставки од ДК којшто го надминува вкупниот износ на ДК	-
	(-) Трошоци за данок	-
	Регулаторни усогласувања на ДОК	-
	(-) Зголемување на ДОК коешто произлегува од позиции на секјуритизација	-
	(-) Добивки или (+) загуби од заштитата од ризикот од парични текови	-
	(-) Добивки или (+) загуби од обврски на Банката коишто се мерат по објективна вредност	-
	(-) Добивки или (+) загуби поврзани со обврски врз основа на деривати коишто се мерат по објективна вредност	-
	Позиции како резултат на консолидација	-
	(+/-) Прифатлив додатен основен капитал којшто се признава во ДОК на консолидирана основа	-
	Останато	-
	Други позиции од ДОК	-

Износ на компонентите на дополнителниот капитал и нивниот износ кој, согласно со Методологијата за утврдување адекватност на капитал, може да биде дел од сопствените средства на Банката (во илјади МКД)

Опис	Износ
Дополнителен капитал (ДК)	-
Позиции во ДК	-
Капитални инструменти од ДК	-
Субординирани кредити	-
Премија од капитални инструменти од ДК	-
(-) Одбитни ставки од ДК	-
(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК	-
(-) Директни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК	-
(-) Индиректни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК	-
(-) Синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК	-
(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК за кои Банката има договорна обврска да ги купи	-
(-) директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од ДК на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во Банката	-
(-) директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од ДК на лица од финансискиот сектор во кои Банката нема значајно вложување	-
(-) директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од ДК на лица од финансискиот сектор во кои Банката има значајно вложување	-
Регулаторни усогласувања на ДК	-
(-) Зголемување на ДК коешто произлегува од позиции на секјуритизација	-
(-) Добивки или (+) загуби од заштитата од ризикот од парични текови	-
(-) Добивки или (+) загуби од обврски на Банката коишто се мерат по објективна вредност	-
(-) Добивки или (+) загуби поврзани со обврски врз основа на деривати коишто се мерат по објективна вредност	-
Позиции како резултат на консолидација	-
Прифатлив дополнителен капитал којшто се признава во ДК на консолидирана основа	-
Останато	-
Други позиции од ДК	-

Вид на одбитните ставки од основниот капитал и дополнителниот капитал и нивниот износ (во илјади денари)	Одбитни ставки од основен капитал и дополнителен капитал ОДБИТНИ СТАВКИ (12.447) Одбитни ставки од РОК (12.447) - Загуба на крајот на годината или тековна загуба (-) - Нематеријални средства (12.447) Основен капитал по одбитни ставки 1,188,629 Одбитни ставки од дополнителен капитал - Дополнителен капитал по одбитни ставки -
Висина на капиталот потребен за покривање на кредитниот ризик (Извештај за адекватност)	514,134 илјади денари
Висина на капиталот потребен за покривање на валутниот ризик (Извештај за адекватност)	66,203 илјади денари
Висина на капиталот потребен за покривање на пазарниот ризик (Извештај за адекватност)	/
Висина на капиталот потребен за покривање на ризикот од промена на цената на стоките (Извештај за адекватност)	/
Висина на капиталот потребен за покривање на надминувањето на лимитите на изложеност (Извештај за адекватност)	/
Висина на капиталот потребен за покривање на оперативниот ризик (Извештај за адекватност)	48,971 илјади денари

<p>Висина на капиталот потребен за покривање други ризици (доколку таков има или одредила НБРМ)</p>	<p>/</p>																
<p>Стапка на задолженост согласно со Одлуката за методологија за управување со ризикот за задолженост</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="520 376 1294 409">Опис</th> <th data-bbox="1353 376 1501 409">30.06.2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="520 409 1294 477">Вкупна билансна изложеност која се користи при пресметка на стапката на задолженост</td> <td data-bbox="1369 443 1485 477">8,998,356</td> </tr> <tr> <td data-bbox="520 510 1294 577">Вкупна вонбилансна изложеност која се користи при пресметка на стапката на задолженост</td> <td data-bbox="1393 521 1461 555">228,312</td> </tr> <tr> <td data-bbox="520 600 1294 633">Вредност на изложеноста</td> <td data-bbox="1369 600 1485 633">9,226,668</td> </tr> <tr> <td data-bbox="520 656 1294 689">Вредност на капиталот</td> <td data-bbox="1369 656 1485 689">1,188,629</td> </tr> <tr> <td data-bbox="520 712 1294 745">Стапка на задолженост</td> <td data-bbox="1401 712 1461 745">12.88%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="520 835 1294 869">Просечна стапка на задолженост (за I полугодие од 2018)</td> <td data-bbox="1401 835 1461 869">13.02%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="520 902 1294 969">Просечна стапка на задолженост за претходното полугодие (за II полугодие од 2017)</td> <td data-bbox="1401 936 1461 969">13.36%</td> </tr> </tbody> </table>	Опис	30.06.2018	Вкупна билансна изложеност која се користи при пресметка на стапката на задолженост	8,998,356	Вкупна вонбилансна изложеност која се користи при пресметка на стапката на задолженост	228,312	Вредност на изложеноста	9,226,668	Вредност на капиталот	1,188,629	Стапка на задолженост	12.88%	Просечна стапка на задолженост (за I полугодие од 2018)	13.02%	Просечна стапка на задолженост за претходното полугодие (за II полугодие од 2017)	13.36%
Опис	30.06.2018																
Вкупна билансна изложеност која се користи при пресметка на стапката на задолженост	8,998,356																
Вкупна вонбилансна изложеност која се користи при пресметка на стапката на задолженост	228,312																
Вредност на изложеноста	9,226,668																
Вредност на капиталот	1,188,629																
Стапка на задолженост	12.88%																
Просечна стапка на задолженост (за I полугодие од 2018)	13.02%																
Просечна стапка на задолженост за претходното полугодие (за II полугодие од 2017)	13.36%																
<p>Износ на вкупни билансни и вонбилансни побарувања согласно со последните финансиски извештаи</p>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td data-bbox="520 1037 1294 1070">Износ на вкупни билансни побарувања</td> <td data-bbox="1377 1037 1501 1070">8,985,295</td> </tr> <tr> <td data-bbox="520 1070 1294 1137">Износ на вкупни вонбилансни побарувања</td> <td data-bbox="1401 1104 1461 1137">494,450</td> </tr> </tbody> </table>	Износ на вкупни билансни побарувања	8,985,295	Износ на вкупни вонбилансни побарувања	494,450												
Износ на вкупни билансни побарувања	8,985,295																
Износ на вкупни вонбилансни побарувања	494,450																
<p>Разлики помеѓу вкупни билансни и вонбилансни побарувања согласно со последните финансиски извештаи и вкупната билансна и вонбилансна изложеност која се користи за пресметка на стапката на задолженост</p>	<p>Разликата помеѓу билансите побарувања со 30.6.2018 година се јавува како резултат на неприкажана акумулирана амортизација во вкупната билансна изложеност во Извештајот за стапка на задолженост.</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td data-bbox="520 1406 1294 1473">Вкупна билансна изложеност која се користи при пресметка на стапката на задолженост</td> <td data-bbox="1369 1417 1485 1451">8,998,356</td> </tr> <tr> <td data-bbox="520 1473 1294 1507">Акумулирана амортизација</td> <td data-bbox="1401 1473 1461 1507">(25,508)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="520 1507 1294 1541">Одбитни ставки од основниот капитал</td> <td data-bbox="1417 1507 1461 1541">12,447</td> </tr> <tr> <td data-bbox="520 1541 1294 1574">Вкупна актива</td> <td data-bbox="1369 1541 1485 1574">8,985,295</td> </tr> </tbody> </table> <p>Износот на вкупни вонбилансни изложености е значително помал бидејќи во Извештајот за стапка на задолженост истите се прикажуваат пондерирани согласно со фактори на конверзија доделени за одделните вонбилансни изложености кои се утврдени согласно Упатство за спроведување на Одлуката за методологијата за управување со ризикот на задолженост.</p>	Вкупна билансна изложеност која се користи при пресметка на стапката на задолженост	8,998,356	Акумулирана амортизација	(25,508)	Одбитни ставки од основниот капитал	12,447	Вкупна актива	8,985,295								
Вкупна билансна изложеност која се користи при пресметка на стапката на задолженост	8,998,356																
Акумулирана амортизација	(25,508)																
Одбитни ставки од основниот капитал	12,447																
Вкупна актива	8,985,295																